



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР.

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текущата сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 26 мај 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. X

Цена на овој број е 20.- лини — Претплата за 1954 година изнесува 1000.- лини, а за странство 1500.- динари. — Редакција: Улица Краевикова Бр. 8, бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-275, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

240.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Се утврдуваат коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот на следниве производи:

гранка 124 — текстилна индустрија	коефициент
трикотажна памучна, волнена и свилена	1,10
волнени ткаини влачени и чешлани	1,50
кебиња — — — — —	2,00

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од 15 април 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 20

21 мај 1954 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

241.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА УРЕДИ, МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА И ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Разликата во цените при извозот на уреди, машини и апарати за прехранбената и хемиската

индустрија (гранка 117 — метална индустрија) ќе се пресметува со Народната банка на ФНРЈ по коефициентот 1,75.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 21

21 мај 1954 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

242.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ НА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

I. Во Списокот на видовите стоки и коефициентите за пресметување разликите во цените при извозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54), се вршат следни измени и дополненија:

1) во гранката 122 (дрвна индустрија) под редниот бр. 27 „Пилански отпади и окорци четинара“ се намалува коефициентот од 0,80 на 0,70;

2) во гранката 313 (експлоатација на шуми), редниот број 2 се менува и гласи:

„Целулозно дрво букве ... коефициент 1,00“.

Во истата гранка, по редниот бр. 11 се додава нов реден број 12, кој гласи:

„Целулозно дрво лишкар изузел

букве ... коефициент 0,80“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. С. бр. 22

21 мај 1954 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

243.

Врз основа на чл. 64 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) пропишувам

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА УПРАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Член 1**

Во чл. 3 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54), по ст. 4 се додаваат следни ставови:

„По исклучок, во службите наведени во ст. 3, во кои се извршат технички работи (во режија и сл.) од таков обем да може да се здобие со потребна пракса за полагање на стручниот испит (на пр. во управите за водостопанство, управите за патилшта и сл.) можат да се назначат за приправници и лица со соодветна спрема на техничките струки.

Службите односно надлештвата или установите во коишто во смисла на претходниот став, можат по исклучок да се назначуваат приправници на соодветните технички струки, ги определува со решение државниот секретар за работи на општата управа и за буџет по предлог од надлежниот старешина на надлештвото односно установата. Во решението можат да се постават и извесни ограниченија како во поглед на рокот на раѓењето на самото решение така и во поглед на бројот на приправниците.

Лицата кои поради примањето на стипендија се должни определено време да проведат во служба на органот односно установата од која примале стипендија, можат исто така да се назначат за приправници, вон ограничението предвидено во ст. 3 од овој правилник, под услов најмалку половина од приправничкиот стаж да бидат на пракса во соодветна стручна служба или на соодветни работи во стопанско претпријатие.“

Член 2

Во чл. 13 се додава, на крајот, нов став кој гласи: „Приправниците од чл. 3 ст. 5 и 6 го полагаат посебниот дел на стручниот испит по досегашните прописи за стручните испити на службениците на поранешните технички струки (градежна, шумарска и др.), а општиот дел по програмата предвидена во чл. 12 од овој правилник.“

Член 3

По чл. 16, се додава нов член 16а, кој гласи: „Кога службеник што го положил управниот испит се преместува по молба или по потреба на службата во друга установа, за која е предвиден поинаков посебен дел на програмата, старешината на надлештвото односно установата кај која е службеникот преместен може да определи да ја положи во определен рок разликата на посебниот дел на стручниот испит.

Службениците што го имаат звањето референт со средна стручна спрема или звањето виши референт, како и звања повисоки од овие, не ја полагаат разликата на посебниот дел на испитот при преместувањето во друга установа или надлештво.“

Член 4

Во чл. 17, на крајот, се додава нов став, кој гласи:

„Во поглед на формирањето на испитните комитети пред кои ќе полагаат стручни испити приправниците од чл. 3 ст. 5 и 6 и чл. 33а од овој правилник ќе се применат согласно одредбите од претходните ставови.“

Член 5

По чл. 33 се додава нов член 38а, кој гласи: „Службениците што се должни да го полагаат стручниот испит по Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи или по Уредбата за задолжително полагање на стручни испити, а се затечени во служби и на работи за кои е потребна стручна спрема (средна или виша) на некоја од струките од чл. 3 ст. 3 од овој правилник, ќе

го полагаат стручниот испит по програмата предвидена за службениците од чл. 3 ст. 5 и 6 од овој правилник.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 11792

6 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на општата управа
и за буџет,
Неда Вожиновиќ, с. р.

244.

Врз основа на чл. 7, 32 и 64 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), пропишувам

П РА В И Л Н И К**ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД СТРУКАТА ЗА КОНТРОЛА НА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ****I. Приправнички стаж****Член 1**

Во структурата за контрола на мерки и драгоценни метали приправничкиот стаж постои за звањето контролор на мерки и за звањето инженер-метролог и трае три години.

Член 2

Приправниците го проведат стажот во установите за контрола на мерки и драгоценни метали со посложено и поразновидно работење.

Член 3

Старешината на установата во која е приправникот на работа е должен да се грижи за работата на приправникот, следејќи го негскиот развој и давајќи му можност сестрано да ги запознае работите од звањето за кое се приготвува, за да се приготви што подобро за полагање на стручниот испит.

Член 4

За времето на стажот приправниците водат дневник за работата во кој ги внесуваат накусо податоците за видот и за обемот на извршената работа.

Овие дневници повремено, а најмалку еднаш месечно, ги прегледува старешината на установата, запишувајќи свси забелешки за работата на приправникот како и совети и упатства за натамошната работа.

Дневниците пред полагањето на стручниот испит и' се поднесуваат на испитната комисија на увид.

II. Стручни курсеви**Член 5**

За звањето жигосувач постои стручен курс, кој трае 6 месеци.

Член 6

Службеникот што се прима првпат во служба за звањето жигосувач мора да започне со посетувањето на курсот најдоцна 6 месеци по стапувањето на должност.

За прием на курсот за звањето жигосувач потребна е непотполна средна школа.

По исклучок, на курсот за звањето жигосувач може да биде примет и службеник со школска спрема помиска од непотполна средна школа, ако најмалку 4 години вршел помисли работи при прегледот и жигосувањето на мерилата и ако покажува особена способност и точност во вршењето на тие работи. Решение за ова донесува испитната комисија од чл. 16 од овој правилник.

Член 7

Курсот за звањето жигосувач се одржува кај Сојузниот уред за мерки и драгоценни метали или

кај еден од органите на уредот што ќе го определи директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали.

Член 8

Наставниот персонал и планот на наставата ги определува директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали.

Трошоците за одржувањето на курсот паѓаат на товар на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали.

Член 9

Наставната програма на курсот го опфаќа градивото на завршниот испит за звањето жигосувач пропишано во чл. 11 од овој правилник.

III. Стручни испити

Член 10

Во структурата за контрола на мерки и драгоцени метали постојат следните стручни испити:

- 1) завршен испит за звањето жигосувач,
- 2) стручен испит за звањето контролор на мерки,
- 3) стручен испит за звањето инженер-метролог.

Член 11

Завршниот испит за звањето жигосувач опфаќа:

— државно устројство на ФНРЈ; основни принципи на управувањето со стопанските организации; организација на службата за контрола на мерки и драгоцени метали; познавање на прописите за службениците на државните органи и установи и прописи за основните права од социјалното осигурување;

— општо знаење од сметанка, геометрија, физика и хемија со обзир на примена при прегледот и жигосување буриња, шмиња и садови и предмети од драгоцени метали; познавање и употреба на направите и приборот за преглед и жигосување на мерилата и направите за мерење и предметите од драгоцени метали и познавање на техничката и административната постапка при испитувањето и жигосувањето на истите.

Член 12

Стручниот испит за звањето контролор на мерки опфаќа:

— државно устројство на ФНРЈ; основни принципи на управувањето со стопанските организации; организација на службата за контрола на мерки и драгоцени метали; познавање на прописите за службениците на државните органи и прописите за основните права од социјалното осигурување;

— познавање на механика, физика, хемија, металургија и математика во границите на градивото за средни школи и практична примена во структурата; познавање на основите на практичната метрологија; познавање на техничкото цртање и читање нацрти; познавање и употреба на инструменти и прибор за преглед на мерилата и за испитување на предмети од драгоцени метали, односно за испитување и жигосување на струјомери и електрични инструменти за мерење; познавање на техничката и административната постапка при прегледот и жигосувањето на мерилата и направите за мерење и при испитувањето и жигосувањето на предмети од драгоцени метали, односно при испитувањето и жигосувањето на струјомери и електрични инструменти за мерење.

Член 13

Стручниот испит за звањето инженер-метролог опфаќа:

1) државно устројство на ФНРЈ; основни принципи на управувањето со стопанските организации; организација на службата за контрола на мерки и драгоцени метали; познавање на прописите за службениците на државните органи и установи и прописите за основните права од социјалното осигурување;

2) познавање на основите на теориската и практичната метрологија и ареометрија; познавање на теоријата на мерилата и направите за мерење и

теоријата и практичната употреба на направите и приборот за нивно испитување; познавање на техничката и административната постапка при испитувањето, заверката и жигосувањето на мерилата и направите за мерење;

3) познавање на општата металургија и електрометалургијата особено на драгоцените метали и на сие што најчесто со нив се легираат; познавање на принципите на квалитативната и квантитативната анализа воопшто, а особено во поглед на драгоцените метали; познавање на теориската ареометрија; познавање на практичната метрологија и ареометрија; познавање на техничката и административната постапка при прегледот и жигосувањето на мерилата и драгоцените метали.

Приправниците за звањето инженер-метролог на метролошки отсек го полагаат градивото од точ. 1 и 2, а приправниците за звањето инженер-метролог на отсеку за драгоцени метали — градивото од точ. 1 и 3 од овој член.

Член 14

Поблиската разработка на програмата на испитите од чл. 11, 12 и 13 од овој правилник, а ако биде потребно и измени и дополненија на овие програми може да врши директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали.

Член 15

Сите испити предвидени со овој правилник се полагаат пред испитната комисија при Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали. Директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали може да определи поодделни испити да се полагаат и кај други органи.

Член 16

Испитната комисија се состои од претседател и најмалку три члена кои ги определува директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали. Испитната комисија може да се пополнува и со потребен број испитувачи за поодделни предмети.

Записникот за текот на испитот го води секретарот кој врши и други административни работи на испитната комисија.

Записникот го потпишуваат сите членови на испитната комисија и секретарот.

Член 17

Службеникот-курсист за звањето жигосувач се здобива со правото на полагање на завршниот испит веднаш по завршетокот на стручниот курс.

Член 18

Приправникот за звањето контролор на мерки се здобива со правото на полагање на стручниот испит по две години успешно и редно проведен приправнички стаж.

За звањето контролор на мерки потребен е завршен машински или електротехнички отсек на среднотехничка школа или нејзи слична школа со признаен ранг на потполна средна школа или гимназија со голема матура и најмалку три години проведени на административно-технички работи во структурата за контрола на мерки и драгоцени метали.

Член 19

Приправникот за звањето инженер-метролог се здобива со правото на полагање на стручниот испит по 2 години приправнички стаж.

За звањето инженер-метролог потребен е завршен машински, електротехнички или технолошки факултет или физичка или хемиска група на природно-математичкиот факултет.

Член 20

Писмената пријава за полагање на стручниот испит по овој правилник службеникот ја поднесува до старешината на организационата единица при која е на работа. Оваа пријава старешината со свое мислење ја испраќа веднаш до Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали.

Одобрувањето за полагањето на стручните испити го дава комисијата пред која се полагаат испитите.

Член 21

Сроковите за полагање на стручните испити се редовни и вонредни. Редовни срокови има два годишно, а вонредни може, по потреба, да има и повеќе.

Испитните срокови ги определува директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали.

Член 22

Стручниот испит службеникот може да го полага најмногу трипати, со тоа што паузата меѓу полагањето да не може да биде покуса од 6 ниту подолга од 12 месеци.

Старешината надлежен за назначување од оправдани разлози може да ги продолжи крајните срокови за првото како и за повторните полагања на стручниот испит, но најмногу за 8 месеци.

Член 23

По завршениот испит испитната комисија го оценува кандидатот и му го соопштува резултатот на полагањето. Оценките се: „положил“ и „не положил“.

Кандидатот го положил испитот ако за тоа гласа мнозинството на членовите на комисијата.

На кандидатот што го положил испитот, испитната комисија му издава свидетелство за положениот испит што го потпишуваат сите членови на испитната комисија и секретарот на комисијата.

Член 24

Приправникот што ги при третото полагање не ќе го положи испитот се распоредува, доколку се согласи со тоа, во друга служба или службата му се откажува.

Член 25

На кандидатот му припаѓа надоместување за патните трошоци ако го полага испитот вон местото на запослувањето, и тоа само при првото полагање на испитот. Доколку кандидатот се откаже од полагањето на испитот без оправданието, нема право на надоместување на трошоците.

На членовите на испитната комисија, на испитувачите и на секретарот им припаѓа хонорар кога учествуваат во работата на комисијата.

IV. Одделен стручен испит за унапредување во високо звање**Член 26**

Во структурата за контрола на мерки и драгоцени метали одделниот испит за унапредување на контролор на мерки во звањето надзорник за контрола на мерки, во XI платен разред, по чл. 32 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и чл. 8 од Правилникот за звањата и платите на службениците од структурата за контрола на мерки и драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52), имаат право да го полагаат контролорите на мерки кога ќе наполнат 2 години служба во XII платен разред.

По исклучок, полагањето на одделниот испит може да му се одобри на контролорот на мерки и порано без обзир на платниот разред што го има, ако се истакнува со стручна способност и ако има најмалку осум години служба.

Предлогот да се одобри полагањето на одделниот испит по претходниот став, треба да биде подробно образложен и поткрепен со податоци од кои може да се оцени стручната способност на кандидатот (работните места на кои работел, кои задачи во текот на службата извршувал и со каков успех и др.).

Пријавите за полагање на одделниот испит по ст. 1 и 2, како и предлозите од претходниот став се поднесуваат на одобрение до испитната комисија од чл. 27 на овој правилник.

Член 27

Одделниот стручен испит се полага пред испитната комисија што ја определува директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 28

На одделниот стручен испит за унапредување на контролорот на мерки во звањето надзорник за контрола на мерки во XI платен разред се проверува стручната способност на кандидатот и се оценува дали тој го заслужува ова унапредување.

Одделниот стручен испит за звањето надзорник за контрола на мерки се состои во писмена обработка на едно или повеќе прашања од практично-технички или организационен карактер од областа на структурата. Задачата ја дава испитната комисија, но таа може да прими и тема што ќе ја предложи кандидатот. За обработка на писмената задача (тема) на кандидатот му се дава срок кој не може да биде подолг од 2 месеца.

На усниот испит, на прашањата од членовите на испитната комисија, кандидатот дава потребни образложенија и објасненија во врска со прашањата што ги обработувал во писмената задача.

Членовите на комисијата можат на службеникот да му поставуваат и други прашања од областа на неговата служба се додека досадошно не ќе се убедат за фактичната стручна способност на кандидатот.

По завршеното усно испитување комисијата го оценува успехот на целокупниот испит на начинот предвиден во чл. 23 од овој правилник.

Член 29

По положениот одделен испит кандидатот се унапредува во XI платен разред и го добива звањето надзорник за контрола на мерки.

Член 30

Кандидатот што не ќе го положи испитот, може уште двапати да го повтори во паузи од најмалку 2 години.

Член 31

Во поглед на патните трошоци на службениците што го полагаат овој испит и хонорарите на членовите на комисијата важи одредбата од чл. 25 на овој правилник.

V. Признавање на средна стручна спрема на службениците со звањето жигосувач**Член 32**

Во структурата за контрола на мерки и драгоцени метали може во смисла на одредбата од чл. 7 ст. 3 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи да им се признае средна стручна спрема само на жигосувачите што немаат соодветна школска спрема, под условите определени со овој правилник.

Член 33

Средна стручна спрема може по одредбите од овој правилник да им се признае само на сие жигосувачи:

- 1) што имаат најмалку 18 години служба признаеца за напредување;
- 2) што се својата работа и со постигнатите резултати докажуваат дека можат со успех да вршат работи на контролор на мерки, и
- 3) што ќе го положат испитот за признавање средна стручна спрема.

Член 34

Предлогот за признавање средна стручна спрема во смисла на чл. 7 од Основната уредба, го поднесува до одделната стручна комисија од чл. 35 на овој правилник старешината на организационата единица во која работи кандидатот, во согласност со директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали.

Предлогот за признавање средна стручна спрема треба подробно да се образложи и задолжително да ги содржи податоците:

- 1) за школските квалификации на кандидатот (школа, курсеви, испити);
- 2) за работните места и за работите што ги вршел како жигосувач;
- 3) за тоа кои звања имал од 1947 година;
- 4) за тоа кои позначајни задачи добивал и како ги извршувал;
- 5) за тоа кои работи сега врши.

Со предлогот се приложува и персоналниот досие на службеникот (персонален лист со сите прилоси).

Член 35

За предлогот за признавање средна стручна спрема одлучува одделната стручна комисија што ја имедува директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоценети метали во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Кога одделната стручна комисија ќе утврди дека предлогот за признавање средна стручна спрема е оправдан, ќе го одобри полагањето на испитот и ќе го определи рокот за полагање, кој не може да биде покус од три месеци.

Член 36

Испитот за признавање средна стручна спрема житосувачите го полагаат пред испитната комисија од претходниот член, во сето по програмата и на начин како што е тоа предвидено за стручниот испит за звањето контролор на мерки.

Член 37

По положениот испит испитната комисија му издава на кандидатот свидетелство за признавање на средна стручна спрема и тој се унапредува во звањето контролор на мерки, во XIII платен разред.

Член 38

Стручната спрема признаена по одредбите од овој правилник може да служи како стручна квалификација само за звањето контролор на мерки и надзорник за контрола на мерки.

Член 39

Ако житосувач не го положи испитот за признавање средна стручна спрема, испитната комисија одлучува дали испитот може да се повтори и во кој срок, со тоа што овој рок да не може да биде покус од две години.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 40

Службениците од структурата за контрола на мерки и драгоценети метали што не го положили испитот по Уредбата за задолжително полагање на стручните испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/50), и другите прописи, ќе го полагаат испитот по програмата предвидена со овој правилник.

Член 41

Упатства за спроведување на овој правилник ќе издава директорот на Сојузниот уред за мерки и драгоценети метали.

Член 42

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 28181/53

6 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на општата управа
и за буџет,
Неда Војиновиќ, с. р.

245.

Врз основа на чл. 5 ст. 5 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/54), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСАТ ВО ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕЧНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ, НА МОРСКОТО СТОПАНСТВО И СООБРАЌАЈОТ, НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПРУГИ И ВОЗНИ СРЕДСТВА И ПРЕТПРИЈАТИЕТО НА КОЛИТЕ ЗА СПИЕЊЕ И РУЧАЊЕ

1) Стопанските организации на речниот и цивилниот воздушен сообраќај, морското стопанство и сообраќајот (освен бродоградба), железничките

претпријатија за одржување пруги и возни средства и Претпријатието на колите за спиење и ручање, покрај издатоците цитирани во точ. 1—8 ст. 1 на чл. 10а од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации, можат да внесат во пресметковниот платен фонд и следни одделни издатоци, и тоа:

А) Стопанските организации на речниот сообраќај:

- а) километража на укрцаниот персонал;
- б) издатоци за службена односно работна облека на извршниот персонал;
- в) рониљечки придатоци и надоместувања на ронилиците за зајакната исхрана;
- г) придатоци за багерување, придатоци за изваден објект и за хранарина на укрцаниот персонал; и
- д) дневници исплатени при укрцување, искрцување и прекрцување (преместување) на извршниот персонал од брод на брод;

Б) Претпријатието Југословенски аеротранспорт, Белград:

- а) хранарина на летачи (пилоти, радиотелеграфисти-летачи, механичари-летачи, навигатори-летачи и стјуардеси);
- б) дневници на летачи за време вршење на сообраќајот и дневници на летачи на стопанската авијација;
- в) километража на летачи во сообраќајот и премии на летачи на стопанската авијација;
- г) премии за пробни летања;
- д) премии за исполнување нормата на летањето;
- е) издатоци за службени и работни облеку на персоналот, што по тарифниот правилник, а по претходна согласност од сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство, има право на овие облеку;
- ж) придатоци за одделни услови на работата на авиомеханичари, во месечен износ од 2.000 динари за полно работно време за секој механичар;
- з) придатоци за работа на извршниот персонал во сезонските пословници, во износ над редовниот тарифен став на овој персонал;
- д) придатоци за ненормирано работно време на шоферите, во месечен износ од 1.500 динари за полно работно време за секој шофер; и
- е) издатоци за разликите меѓу тарифните ставови на летачите (освен стјуардеси) и пресметковната плата од 12.000 динари месечно, во месечен износ од најмногу 2.500 динари за секој летач;

Б) Стопанските организации на морското стопанство и сообраќајот (освен бродоградба):

- а) издатоци за храна, пијачка (вино) и за службени односно работни облеку на персоналот укрцан на бродови и технички пловни објекти;
- б) рониљечки придатоци и надоместувања на ронилиците за зајакната исхрана;
- в) определен износ на странска валута што ја прима укрцаниот персонал за време додека е бродот во крајбрежното море на ФНРЈ;
- г) дневници исплатени при укрцување, искрцување и прекрцување (преместување) на извршниот персонал од брод на брод;
- д) плати во висина на тарифните ставови што бродарските претпријатија им ги исплатуваат на лицата коишто, по завршениот стаж на бродоците, се приготвуваат за полагање стручни испити за да се добијат со повисоки звања, како и за време на самото полагање на стручни испити;
- е) наголемување од 20% од тарифните ставови за укрцаниот персонал на бродови — цистерни (танкери);

Г) Железничките претпријатија за одржување пруги и возни средства:

— издатоци за дневници и тарифни придатоци само на стручни работници и службеници коишто, поради својата стручност, морале да се упатат на

теренска работа и службено патување од седиштето на претпријатието, и тоа само оној дел што преминува 3% од пресметковниот платен фонд пресметан врз основа на пресметковната плата и реализираното работно време;

Д) Претпријатието на колите за спиење и ручање:

а) дневници односно придатоци за службени патувања на извршниот персонал; и

б) издатоци за службени облеку на извршниот персонал.

2) Издатоците од претходната точка, доколку, нивната висина не е предвидена изрично со ова решение односно доколку нивната висина не е определена со посебни прописи, можат да се исплатуваат во висината предвидена со тарифните правилници, а најмногу до нормативите што важеле за овие издатоци во 1953 година.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Бр. 4766

8 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното
стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

246.

Врз основа на чл. 13 точ. 7 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54) пропишувам

**ПРОГРАМА
НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСПИТ
ЗА БУЏЕТСКАТА И УПРАВНО-ПРАВНАТА
СЛУЖБА**

I

Програмата на одделниот дел на управниот испит за звањето пристап и референт во буџетската служба опфаќа, и тоа:

А) За звањето пристап

1) Прописи за организација на буџетската служба во народните одбори (исцрпно) и во администрацијата на повисоките органи на власта (во основни црти),

2) прописи за буџетското работење,

3) прописи за финансиските прекршоци,

4) прописи за финансиската инспекција и инспекцијата за пазарштето,

5) прописи за финансиско-материјално работење на државните органи и установи,

6) прописи за организацијата на банките и за работењето преку банки,

7) основни начела на даночниот систем,

8) прописи за фондовите,

9) прописи за таксите,

10) кривични дела против службената должност.

Б) За звањето референт

1) Прописи за организација на буџетската служба во администрацијата на поодделни органи на власта (исцрпно),

2) прописи за буџетското работење (Закон за буџетите, Уредбата за извршување на буџетот и други прописи донесени во врска со тоа),

3) прописи за установите со самостојно финансирање,

4) даночен систем во ФНРЈ (Уредба за данокот на промет, Уредба за данокот на доход и други прописи за даноците),

5) прописи за фондовите,

6) прописи за банките и штедилниците,

7) прописи за работењето преку банки,

8) прописи за таксите,

9) девизни и валутни прописи,

10) прописи за управувањето со општонародниот имот и ракување со материјали,

11) прописи за финансиската и девизната инспекција и за инспекцијата за пазарштето,

12) прописи за финансиските прекршоци,

13) прописи за кредитирањето,

14) кривични дела против народното стопанство и кривични дела против службената должност

II

Програмата на одделниот дел на управниот испит за звањето пристап и референт во управно-правната служба опфаќа, и тоа:

А) За звањето пристап

1) прописи за државјанството,

2) прописи за занаетчиството,

3) прописи за закуп на станбени и други простории,

4) прописи за угостителството и за трговските претпријатија (во основни црти),

5) прописи за издавање градежни дозволи,

6) прописи за таксите,

7) прописи за даноците и за други давачки (во основни црти),

8) прописи за матичните книги и за личните имиња,

9) прописи за заверка потписи, ракописи и преписи,

10) прописи за народните и државните празници и други прописи во врска со тоа,

11) прописи за штембили, печати и жигови,

12) основни начела за прекршоците и за административно-казнената постапка,

13) кривични дела против службената должност.

Б) За звањето референт

Покрај прописите наведени под А), уште и:

1) прописи за општонародниот имот,

2) прописи за експропријацијата,

3) прописи за прометот со недвижности и за земјишните книги,

4) прописи за прекршоците,

5) прописи за прогласување на исчезнатите лица за умрени,

6) прописи за застареноста на побарувањето,

7) прописи за печатот,

8) прописи за задругарството,

9) кривични дела против народното стопанство.

Покрај прописите наведени под Б) програмата на одделниот дел на управниот испит за звањето референт ги опфаќа и прописите за организација на службата во која е запослен службеникот како и другите прописи што се применуваат во дотичната служба. Кандидатот треба да покаже на испитот и основно познавање на стручната материја од службата во која е назначен за приправник.

III

Прописите што по одредбата на точ. II, последниот став, ќе ги полагаат приправниците за звањето референт на работа во државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет, ќе ги полагаат и приправниците за звањето референт на работа во комисији и институти.

Бр. 11790

6 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на општата управа и
за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

247.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ФАУНА

На 10 јуни 1954 година ќе се пушти во течај серија пригодни поштенски марки со мотиви од југословенската фауна.

Серијата на овие марки има 12 вредности со следни мотиви, во следниве бои:

- 1) од 2 динари, мотив со текуница, темно-зелена, сива и жолта;
- 2) од 5 динари, мотив со рис, зелекаесто-сива, темно-мрка и портокалово-жолта;
- 3) од 10 динари, мотив со елен, сива, мрка и зеленкаесто-окер;
- 4) од 15 динари, мотив со меника, сиво-сива, сепија и портокалова;
- 5) од 17 динари, мотив со дива коза, сиво-љубичеста, темно-костенова и жолта;
- 6) од 25 динари, мотив со пеликан, љубичеста, сино-сива и жолто-портокалова;
- 7) од 30 динари, мотив со орел-брадан, љубичеста, сива и темно-мрка;
- 8) од 35 динари, мотив со инсект „procerus gigas“, мрка и црна;
- 9) од 50 динари, мотив со инсект „callimenus pančići“, маслинеесто-зелена и љубичесто-мрка;
- 10) од 65 динари, мотив со црн гуштер, јоргованесто-црвена и црна;
- 11) од 70 динари, мотив со човечко рипче, сино-зелена и жолто-портокалова;
- 12) од 100 динари, мотив со пастрмка, ултрамарин и црна.

Марките од првите шест вредности се печатени во форма на хоризонтален правоаголник, а марките од вторите шест вредности се печатени во форма на вертикален правоаголник. На сите марки под мотивот е напечатено „ФНР Југославија“, и тоа неизменично: на една со кирилица, на друга со латиница. Називот на животното е печатен на секоја марка со латински јазик. Ознаките на вредноста се печатени по равни аголи на марката.

Овие марки ќе се продаваат кај сите поголеми пошти додека не се потрошат, а за франкирање поштенски пратки ќе важат до рокот што ќе се одреди со дополнително решение.

Бр. 5113

15 мај 1954 година

Белград

Генерален директор
на Југословенските пошти,
телеграфи и телефони,
Никола Милановиќ, с. р.

248.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА И СПЕЦИЈАЛНИ БЕНЗИНИ

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

1. Моторски бензин 70 октани	JUS B.H2.220
2. Основен бензин 67 октани	JUS B.H2.230
3. Специјален бензин 35/75 (Петролетар, Газолин)	JUS B.H2.261
4. Специјален бензин 65/105 (Екстракционен бензин, Медицински бензин)	JUS B.H2.262
5. Специјален бензин 80/120 (Бензин за гума)	JUS B.H2.263
6. Специјален бензин 35/105 (Бензин за Бенсид апарати)	JUS B.H2.267
7. Специјален бензин 75/130 (Бензин за рударски светилки)	JUS B.H2.268
8. Специјален бензин 140/200 (Бензин за лакови, White Spirit, Sangaol, Terpol, Terpenalin итн.)	JUS B.H2.271
9. Петрол за осветление	JUS B.H2.311
10. Петрол за осветление специјален	JUS B.H2.312
11. Петрол за мотори	JUS B.H2.320
12. Дизелгориво средно (D3)	JUS B.H2.412
13. Дизелгориво тешко (D4)	JUS B.H2.420
14. Масло за горење лесно	JUS B.H2.440
15. Масло за горење тешко	JUS B.H2.442

Споменатите југословенски стандарди се објавени во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 септември 1954 година.

Бр. 1244

18 мај 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славолуб Витазовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ПАНАМА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ПАНАМА

I

Се отповикува

Карло Мразовиќ, од должноста вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Панама.

II

Се назначува

Љубо Илиќ, вонреден и ополномошен амбасдор на ФНРЈ во Мексико за вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Панама.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8

12 мај 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседателот на Република врз основа на чл. 71, точ. 4 од Уставниот закон а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОСНОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОПРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОЩЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОПРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОЩЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ

I

Се отповикува

Душан Братиќ, од должноста вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Израел.

II

Се назначува

Јован Вукмановиќ, досегашен генерален конзул на ФНРЈ во Марсељ за вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Израел.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 7
28 април 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 3 ст. 1 од Уредбата за оснивање Југословенска национална комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и селско стопанство (ФАО) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/53) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ИСХРАНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (ФАО)

За членови на Југословенската национална комисија за соработка со Организацијата за исхрана и селско стопанство на Обединетите нации (ФАО) се именуваат, и тоа:

За Претседател:

Славко Комар, член на Сојузниот извршен совет,

За Потпретседател:

Инж. Драгослав Мутаповиќ, член на Извршниот совет на НР Србија,

За членови:

Војин Поповиќ, генерален секретар на Сојузот на земјоделските комори на ФНРЈ,

Милун Ивановиќ, државен советник во Сојузниот завод за стопанско планирање,

Воја Гусаковиќ, секретар на Комисијата за соработка со меѓународните здравствени организации,
Гуро Узелац, директор на Сојузната управа за исхрана,

Ставе Крашовец, професор на Економскиот факултет во Љубљена,

Бранислав Милосављевиќ, директор на Институтот за економика на селското стопанство,

Горѓе Јовиќ, службеник на Институтот за шумарски научни истражувања на НР Србија,

Миљенко Грубелиќ, началник на Управата за рибарство на НР Хрватска,

Јордан Влажевски, инженер на агрономија во Заводот за стопанско планирање на НР Македонија,

Мустафа Виловиќ, началник на Одделение во Државниот секретаријат за надворешни работи,

Коста Михајловиќ, директор на Економскиот институт на НР Србија.

В. бр. 741

8 мај 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
240. Решение за утврдување коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот на определени производи —	377
241. Решение за утврдување коефициентот за пресметување разликата во цените при извозот на уреди, машини и апарати за прехранбената и хемиската индустрија —	377
242. Решение за измени и дополненија на Списокот на видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	377
243. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за стручната спрема на управните службеници — — — — —	378
244. Правилник за стручната спрема на службениците од структурата за контрола на мерки и драгоцени метали — — — — —	378
245. Решение за одделните издатоци што можат да се внесат во пресметковниот платен фонд на стопанските организации на речниот и цивилниот воздушен сообраќај, на морското стопанство и сообраќајот, на железничките претпријатија за одржување пруги и возни средства и претпријатието на колите за спиење и ручање —	381
246. Програма на одделниот дел на управниот испит за буџетската и управно-правната служба — — — — —	382
247. Решение за пуштање во течај серија пригодни поштенски марки со мотиви од југословенската фауна — — — — —	383
248. Решение за донесување југословенски стандарди за течни горива и специјални бензини — — — — —	383